



БИТОЛА-ПОДГОРИЦА-БУДВА- ДУБРОВНИК- КОТОР-СВ. СТЕФАН-ТИРАНА



30.12.2018 (недела) Битола- Подгорица – Будва

Состанок на групата во 01:00 часот, на паркингот на Спортска сала. Поаѓање за Будва. Пристигнување во утринските часови во Подгорица, посета на трговскиот центар "Delta City", слободно време за прошетка низ градот. Тргување во Будва во попладневните часови. Сместување во **апартмани**. Слободно време за индивидуални прошетки низ Будва, позади тврдините каде се наоѓа стариот дел од градот, каде има мноштво продавници, сувенирници, кафичи и ресторани..Ноќевање.

31.12.2018 (понеделник) Дубровник - Котор

Факултативно поаѓање за Дубровник, разглед на градот. Дубровник е град заштитен под УНЕСКО град кој не ве остава рамнодушен, разглед на Страдун (главната улица во стариот дел на градот), Локрун, Тврдината ... Патувањето продолжува за Котор, град исто со голема историја, посета на плоштадот на оружјето, плоштадот на брашното, Катедралата Свети Трипун, како и црквите Свети Лука и Никола...Враќање во Будва. Припрема за дочек на Новата година со Новогодишна голема журка на плоштадот во Будва со легендарниот **ДИНО МЕРЛИН**, познатиот турски ДЈ Бурак Јетер, и Загребачката група Аеродром... **Ноќевање**.

01.01.2019 (вторник) Будва - Св. Стефан - Тирана

Одјавување. Поаѓање за Македонија со попатна посета на Свети Стефан, едно од најеклузивните летовалиште на Медитеранот, некогаш било рибарско село, за потоа да израсне во град-хотел, кој го посетувале многу светски познати личности. Патувањето продолжува кон Тирана, разглед на центарот на градот, посета на плоштадот на Скендер Бег, тука е и кулата со градскиот часовник... Слободно време за ручек. Посета на еден од најголемите трговски центри во Тирана и слободно време за шопинг... Пристигнување во утринските часови наредниот ден.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 3.790 денари



Цената вклучува:

- автобуски превоз на наведената релација
- сместување во апартмани, на база 2 ноќевања
- организација на аранжманот и пратител на групата

Цената не вклучува:

- патничко осигурување
- факултативна посета на Дубровник и Котор – 20 €
- влезници за локалитетите
- други факултативни посети

Напомена:

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници.
За овој програм важат Општите Услови на патување на СКТМ и Т.А Бела Роза.

